

## АГЕНДА

---

Настан: **Програма за обука2022: Политика на интегритет за единиците на локалната самоуправа**  
**МОДУЛИ:**  
**ЈАВЕН ИНТЕРЕС И СПРЕЧУВАЊЕ НА СУДИР НА ИНТЕРЕСИ / ЗАШТИТЕНОТО ПРИЈАВУВАЊЕ**

Локација: Join Zoom Meeting  
<https://osce-org.zoom.us/j/99998552178>  
Meeting ID: 999 9855 2178  
Passcode: 40287078

Датум: 9 мај 2022

---

- 10:00 – 10:15** **Воведни обраќања**
- *Владимир Георгиев, Член на Државната комисија за спречување на корупцијата*
  - *Џефри Голдстајн, Заменик Шеф на Мисијата на ОБСЕ во Скопје*
- 10:15 - 10:30** **Претставување на учесниците, агенди за обука, цели, правила за работа во групи**
- 10:30 – 11:30** **Вовед во модулите 1 и 2**  
Презентација за јавен интерес и спречување на судир на интереси  
Групна работа – спречување на вистински, потенцијален и привиден судир на интереси
- 11:30 - 11:45** **Пауза**
- 11:45 – 12:15** **Заштитеното пријавување како механизам за спречување и пријавување на корупција**  
Групна работа за само-проценка на системот на заштитено пријавување во единиците на локалната самоуправа  
Презентација на групната работа  
- Презентација на Генералната Секретарка на ДКСК
- 12:15 – 12:30** **Заокружување на деноти насоки за следната сесија**

## АГЕНДА

---

Настан: **Програма за обука2022: Политика на интегритет за единиците на локалната самоуправа**

**МОДУЛИ:  
ПРОФЕСИОНАЛНО И ЕТИЧКО РАБОТЕЊЕ/  
УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ**

Локација: Join Zoom Meeting  
<https://osce-org.zoom.us/j/94008001051>  
Meeting ID: 940 0800 1051  
Passcode: 05720519

Датум: 10 мај 2022

---

- 10:00 – 11:00** **Концепт на професионално и етичко работење**  
Бура на идеи за создавање на професионално работно окружување  
Презентација – Етички кодекс и правни одредби за административните службеници во Република Северна Македонија
- 11:00 - 11:15** **Пауза**
- 11:15 – 12:00** **Процес на управување со човечки ресурси**  
Пленарна дискусија за важноста од зајакнување на интегритетот на вработените  
Групна работа – предизвици во системот на управување со човечките ресурси и идеи за подобрувања  
Презентација на групната работа
- 12:00 – 12:20** **Етичко лидерство**  
Бура на идеи за карактеристиките на етички лидер  
Презентација за етичко лидерство
- 12:20 - 12:30** **Заокружување на деноти насоки за следната сесија**

## АГЕНДА

---

Настан: **Програма за обука2022: Политика на интегритет за единиците на локалната самоуправа**

**МОДУЛИ:**  
**УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР / ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ЗА МАЖИТЕ И ЖЕНИТЕ**

Локација: Join Zoom Meeting  
<https://osce-org.zoom.us/j/97899591331>  
Meeting ID: 978 9959 1331  
Passcode: 42257088

Датум: 11 мај 2022

---

<b>10:00 – 11:15</b>	<b>Управување со квалитет во јавниот сектор</b> Бура на идеи за поимот квалитет Презентација за стандардите за управување со квалитет, ИСО и ЦАФ Групна работа за чекорите за воведување на стандардите за управување со квалитет во единиците на локалната самоуправа
<b>11:15 - 11:30</b>	<b>Пауза</b>
<b>11:30– 12:30</b>	<b>Еднакви можности за мажите и жените</b> Презентација на одговорностите за родова еднаквост во единиците на локалната самоуправа Индекс за родова еднаквост во единиците на локалната самоуправа Групна работа – подобрување на родовата еднаквост на локално ниво Презентација на групната работа
<b>12:30 – 12:40</b>	<b>Заокружување на деноти насоки за следната сесија</b>

## АГЕНДА

---

Настан:	<b>Програма за обука2022: Политика на интегритет за единиците на локалната самоуправа</b>
	<b>МОДУЛИ: ЕФИКАСНО, ЕКОНОМИЧНО И ЕФЕКТИВНО РАБОТЕЊЕ / ТРАНСПАРЕНТНОСТ, ОТЧЕТНОСТ И ПАРТИЦИПАТИВНОСТ</b>
Локација:	Join Zoom Meeting <a href="https://osce-org.zoom.us/j/96068682363">https://osce-org.zoom.us/j/96068682363</a> Meeting ID: 960 6868 2363 Passcode: 39563090
Датум:	12 мај 2022

---

<b>10:00 – 10:45</b>	<b>Ефикасност и ефективност како принципи на работење</b> Буџетска транспарентност и партиципативност Систем на јавни набавки Групна работа за локалните практики за буџетска транспарентност и партиципативност Презентација на групната работа
<b>10:45 - 11:00</b>	<b>Пауза</b>
<b>11:00– 11:30</b>	<b>Слободен пристап до информации од јавен карактер</b> <b>Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер</b> <i>Презентација од претставник на Агенцијата за слободен пристап до информации од јавен карактер</i>
<b>11:30 – 12:10</b>	<b>Проактивна vs. Реактивна транспарентност</b> Групна работа на инструментот за само-оценка на активната транспарентност во единиците на локалната самоуправа Препораки за подобрувања во единиците на локалната самоуправа Пленарна дискусија
<b>12:10 - 12:30</b>	<b>Заокружување на деноти насоки за следната сесија</b>

## АГЕНДА

---

Настан:	<b>Програма за обука2022: Политика на интегритет за единиците на локалната самоуправа</b> <b>МОДУЛ:</b> <b>УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ ОД КОРУПЦИЈА</b> <b>ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ИНТЕГРИТЕТ – СЛЕДЕЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ</b>
Локација:	Join Zoom Meeting <a href="https://osce-org.zoom.us/j/93800847405">https://osce-org.zoom.us/j/93800847405</a> Meeting ID: 938 0084 7405 Passcode: 52776352
Датум:	13 мај 2022

---

<b>10:00 – 11:00</b>	<b>Вовед во Модул 9</b> Презентација на индивидуалната работа на учесниците Презентација на политиките, процедурите и алатките за управување со ризици Методологија за управување со ризици во единиците на локалната самоуправа
<b>11:00 - 11:15</b>	<b>Пауза</b>
<b>11:15– 11:30</b>	<b>Имплементација на политиката на интегритет во единиците на локалната самоуправа</b> Презентација
<b>11:30 – 12:10</b>	<b>Препораки за следење на имплементација на политиката на интегритет во единиците на локалната самоуправа</b> Групна работа - профил на лицата за интегритет во единиците на локалната самоуправа
<b>12:10 – 12:20</b>	<b>Подигање на свеста за корупцијата и зајакнување на интегритетот во единиците на локалната самоуправа</b>
<b>12:20 – 12:30</b>	<b>Предизвици крај на програмата за обука</b> Следни чекори за имплементација на политиката на интегритет во единиците на локалната самоуправа